



# СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1031-900880. — Текуќа сметка на Продавното одделение 1031-670880.

Среда, 10 октомври 1951

БЕЛГРАД

БРОЈ 45

ГОД. VII

Цена на овој број е 10.— дин. — Поштлата за 1951 година изнесува 600.— динари, а за странство 750.— динари. Редакцијата Улица Кралевикова Марка бр. 9. — Телефоните: Редакција 28-838, Администрација 26-276 Продавни одделение 22-619, Телефонска централа 28-010

419.

## О Д Л У К А

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕТО НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ ЗА ОТСТАПУВАЊА ОД СОЈУЗНИТЕ ОПШТИ ЗАКОНИ

Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ на својата XI заедничка седница од IV редовно заседание (од второто свикување) одржана на 29 септември 1951 година устанува:

дека Предлогот на Законот за овластување на народните републики за отстапување од сојузните општи закони го поднела на претрес Владата на ФНРЈ на Народната скупштина на ФНРЈ;

дека Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ со мнозинство на гласови во секое веќе одлучија да се пристапи на решавање на овој законски предлог;

дека Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ, после обавената расправа, го примија предлогот на Законот за овластувањето на народните републики за отстапувања од Сојузните општи закони со апсолутно мнозинство на гласови од целокупниот број на народните пратеници во секое веќе.

Врз основа на тоа и согласно на чл. 72 од Уставот на ФНРЈ, Народната скупштина на ФНРЈ

одлучува:

се прогласува Законот за овластувањето на народните републики за отстапувања од сојузните општи закони, кој гласи:

## ЗА К О Н

### ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ ЗА ОТСТАПУВАЊА ОД СОЈУЗНИТЕ ОПШТИ ЗАКОНИ

Член 1

Во согласност со современот општествено-економски развој и со измените извршени во организацијата на државната власт и во системот на управувањето со стопанството, а поради давање законска основа на натамошниот развој и на измените во овие области, народните републики можат со своите закони да отстапуваат од одредбите на сојузните општи закони што постојат држејќи се за нивните основни начела, доколку тие не се изменети со подоцните сојузни закони.

Овластувањето од претходниот став се однесува и на Основниот закон за земјоделските задруги, чиј што настав се менува така да гласи „Општ закон за земјоделските задруги“.

За отстапувањата од одредбите и начелата на сојузните општи закони, за кои што во првиот став од овој член им се дава овластување на народните републики, владите на народните републики, пред да и поднесат на републичката народна скупштина законски предлози што содржат такви отстапувања, ке бараат за тие отстапувања согласност од Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ. Решавајќи за давањето

на својата согласност, Президиумот ќе води сметка отстапувањата да бидат во согласност со општествено-економскиот и политичкиот развој и да се одржи единството на правниот строј и на законодавството во федерацијата.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 270

29 септември 1951 година

Белград

Претседател  
на Веќето на народите,  
Јосип Видмар, с. р.

Претседател  
на Сојузното веќе,  
Владимир Смиќ, с. р.

420.

## О Д Л У К А

НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ЗА ПОТВРДА НА УКАЗИТЕ И ОДЛУКИТЕ НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ДОНЕСЕНИ ВО ВРЕМЕТО ПОМЕЃУ III И IV РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ (ОД ВТОРОТО СВИКУВАЊЕ) СОГЛАСНО НА ЧЛ. 74 ТОЧ. 6, 12, 13 И 15 ОД УСТАВОТ НА ФНРЈ

Врз основа на чл. 74 точ. 6, 12, 13 и 15 од Уставот на ФНРЈ и чл. 3 од Правилникот за работа на Народната скупштина на ФНРЈ за заеднички седници на Сојузното веќе и Веќето на народите, Народната скупштина на ФНРЈ на својата XI заедничка седница одржана на IV редовно заседание (од второто свикување) на 29 септември 1951 година донесе одлука која гласи:

Се потврдуваат указите и одлуките што ги донесе Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ врз основа на чл. 74 точ. 6, 12, 13 и 15 од Уставот на ФНРЈ во времето помеѓу III и IV редовно заседание на Народната скупштина на ФНРЈ (од второто свикување), и тоа:

1) Указот за реорганизација на Владата на Федеративна Народна Република Југославија, У. бр. 509 од 6 април 1951 година;

2) Указот за реконструкција на Владата на ФНРЈ, У. бр. 510 од 6 април 1951 година;

3) Указот за укинување воена состојба со Германија, У. бр. 1164 од 21 јули 1951 година;

4) Указот за назначување заменик на Министерот-Претседател на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, У. бр. 475 од 31 март 1951 година;

5) Указот за назначување заменици на министер-претседатели на совети, У. бр. 520 од 9 април 1951 година;

6) Указот за назначување заменик на Министерот на народната одбрана, У. бр. 521 од 9 април 1951 година;

7) Указот за назначување директори на: Главната управа за план, Главната управа за туризам и угостителство, Главната дирекција на Југословенските железници, Главната дирекција на речниот сообраќај, Главната дирекција на Југословенскиот авиотранспорт и

Главната дирекција на поштите, У. бр. 522 од 9 април 1951 година;

8) Указот за назначување заменик на Министерот на надворешните работи, У. бр. 647 од 4 мај 1951 година;

9) Одлуката за разрешување Јавниот обвинител на ФНРЈ и неговиот заменик и за именување Јавен обвинител на ФНРЈ, бр. 947 од 21 јуни 1951 година

10) Одлуката за разрешување Претседателот на Врховниот суд на ФНРЈ и судиите на Врховниот суд на ФНРЈ и за именување Претседател на Врховниот суд на ФНРЈ и судии на Врховниот суд на ФНРЈ, бр. 948 од 21 јуни 1951 година.

Бр. 284

29 септември 1951 година  
Белград

Претседател  
на Веќето на народите,  
Јосип Видмар, с. р.

Претседател  
на Сојузното веќе  
Владимир Симиќ, с. р.

421.

Врз основа на членот 74 точка 6 и 15 од Уставот на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, по предлог на Претседателот на Владата на ФНРЈ, издава

### У К А З

**ЗА УКИНУВАЊЕ СОВЕТИТЕ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ: ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕКСТРАКТИВНА ИНДУСТРИЈА, ЗА МАШИНОГРАДБА, ЗА ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА И ЗА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ И ЗА ОСНИВАЊЕ СОВЕТОТ ЗА ИНДУСТРИЈА И ГРАДЕЖНИШТВО НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ**

#### I

Се укинуваат советите на Владата на ФНРЈ, и тоа: Советот за енергетика и екстрактивна индустрија, Советот за машиноградба, Советот за преработувачка индустрија, и Советот за градежни работи.

#### II

Се оснива Совет за индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ.

#### III

На чело од Советот за индустрија и градежништво етоа Претседател на Советот кој е Министер на Владата на ФНРЈ.

Советот за индустрија и градежништво го сочинуваат, покрај Претседателот на Советот, претседателите на советите на владите на народните републики надлежни за индустријата и за градежните и комунални работи и заменикот на Претседателот на Советот за индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ.

#### IV

На Советот за индустрија и градежништво се пренесуваат работите на укинатите совети на Владата на ФНРЈ: за енергетика и екстрактивна индустрија, за машиноградба и за преработувачка индустрија.

Работите од надлежноста на укинатиот Совет за градежни работи се пренесуваат во надлежност на Советот за индустрија и градежништво, осем работите во врска со патиштата и друмскиот сообраќај, кои се пренесуваат во надлежност на Советот за сообраќај и врски, и комуналните работи кои се пренесуваат во надлежност на Стопанскиот совет.

#### V

Претседателот на Владата на ФНРЈ ќе го изврши овој указ.

### VI

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 1742

6 октомври 1951 година  
Белград

Президиум на Народната скупштина  
на Федеративна Народна Република Југославија  
Секретар, Претседател,  
Миле Перуничкиќ, с. р. др. Иван Рибар, с. р.

422.

Врз основа на членот 74 точ. 6 и 15 од Уставот на ФНРЈ, а по предлог на Претседателот на Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, издава

### У К А З

**ЗА УКИНУВАЊЕ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАДВОРЕШНАТА ТРГОВИЈА НА ФНРЈ**

#### I

Се укинува Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ.

#### II

Работите од укинатото Министерство на надворешната трговија на ФНРЈ се пренесуваат во надлежност на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, Министерството на финансите на ФНРЈ и Министерството на надворешните работи на ФНРЈ според расподелбата на надлежноста што ќе ја определи Владата на ФНРЈ.

#### III

Претседателот на Владата на ФНРЈ ќе го изврши овој указ.

#### IV

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 1743

6 октомври 1951 година  
Белград

Президиум на Народната скупштина  
на Федеративна Народна Република Југославија  
Секретар, Претседател,  
Миле Перуничкиќ, с. р. др. Иван Рибар, с. р.

423.

Врз основа на членот 74 точка 6 и 13 од Уставот на ФНРЈ, а по предлог на Претседателот на Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, издава

### У К А З

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ МИНИСТРИ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ**

#### I

Се разрешуваат од должноста:

Министер—Претседателот на Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ Свезтозар Вукмановиќ,

Министер—Претседателот на Советот за машиноградба на Владата на ФНРЈ, Франц Лескошек,

Министер—Претседателот на Советот за преработувачка индустрија на Владата на ФНРЈ, Раго Дугоиќ,

Министер—Претседателот на Советот за градежни работи на Владата на ФНРЈ Љубчо Арсов,  
 Министер—Претседателот на Советот за сообраќај и врски на Владата на ФНРЈ Тодор Вујасиновиќ,  
 Министер на надворешната трговија на ФНРЈ Миленције Поповиќ,  
 Министер на финансите на ФНРЈ Добривоје Радосављевиќ, и  
 Министер на Владата на ФНРЈ Влада Зечевиќ. |

## II

Се назначуваат:  
 за Министер—Претседател на Советот за индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ Светозар Вукмановиќ,

за Министер—Претседател на Советот за сообраќај и врски на Владата на ФНРЈ Крсто Попивола,  
 за Министер на финансите на ФНРЈ Миленције Поповиќ,

за Министер на Владата на ФНРЈ и заменик на Претседателот на Советот за индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ Љубчо Арсов.

## III

Претседателот на Владата на ФНРЈ ќе го изврши овој указ.

## IV

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 1744

6 октомври 1951 година

Белград

Президиум на Народната скупштина  
 на Федеративна Народна Република Југославија  
 Секретар, Претседател,  
 Миле Перуничкиј, с. р. др Иван Рибар, с. р.

424.

Врз основа на членот 74 точ. 6 од Уставот на ФНРЈ, а по предлог на Претседателот на Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, издава

## УКАЗ

## ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СТОПАНСКИОТ СОВЕТ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ

## I

За членови на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ се назначуваат:

Министерот на финансите на ФНРЈ Миленције Поповиќ,

Министер—Претседателот на Советот за индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ Светозар Вукмановиќ,

Министер—Претседателот на Советот за селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ инж. Милко Тодоровиќ,

Министер—Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ Осман Карабеговиќ,

Министер—Претседателот на Советот за сообраќај и врски на Владата на ФНРЈ Крсто Попивола,  
 Министерот на поморството на ФНРЈ Макс Баќе,  
 Претседателот на Централниот одбор на Сојузот на синдикатите на Југославија Гуро Салај,  
 Добривоје Радосављевиќ, народен пратеник на Народната скупштина на ФНРЈ,

Заменикот на Министерот на народната одбрана генерал-пуковник Иван Гошњак,

Гувернерот на Народната банка на Федеративна Народна Република Југославија Сергеј Крајгер,

Директорот на Главната управа за план Влајко Беговиќ.

## II

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 1746

6 октомври 1951 година

Белград

Президиум на Народната скупштина  
 на Федеративна Народна Република Југославија  
 Секретар, Претседател,  
 Миле Перуничкиј, с. р. др Иван Рибар, с. р.

425.

Врз основа на III раздел точ. 2 став 1 од Указот за реорганизацијата на Владата на Федеративна Народна Република Југославија У. бр. 509 од 6 април 1951 година, Владата на ФНРЈ, по предлог на Претседателот на Владата на ФНРЈ, донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ИЗГРАДБА НА НАРОДНАТА ВЛАСТ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ

1) За членови на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ се именуваат:

Подпретседателот на Владата на ФНРЈ и Министер на внатрешните работи на ФНРЈ Александар Ранковиќ,  
 Министерот на Владата на ФНРЈ Сава Косановиќ,  
 Министерот на Владата на ФНРЈ Станоје Симиќ,  
 Министерот на финансите на ФНРЈ Миленције Поповиќ,

Министер—Претседателот на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ Родољуб Чолаковиќ,  
 Министерот на правосудието на ФНРЈ Фране Фрол,  
 Министер—Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ др Павле Грегориќ,

Министер—Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ Борис Кидрич,

Министерот на Владата на ФНРЈ и заменик на Претседателот на Советот за индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ Љубчо Арсов,  
 Министерот на Владата на ФНРЈ—Генерален секретар на Владата на ФНРЈ Љубодрог Ѓуриќ.

2) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

IV бр. 4811

8 октомври 1951 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ  
 и Министер на народната одбрана,  
 Маршал на Југославија  
 Јосип Броз-Тито, с. р.

426.

Врз основа на чл. 7 од Уредбата за надлежноста за определување и контрола на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/50), Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НОВИ ЦЕНИ ЗА ЛЕКОВИ

1) Единствените продажни цени на мало за лекови (дроги и хемикалии) готови лекови, серуми и вакцини, санитарски и хигиенски материјал, медицински апарати и инструменти, лабораториски материјал и лабораториски хемикалии, заботнички материјал, апотекарски

прибор и садови, заводни материјал и за сите други средства за лекување се наголемуваат 6 (шест) пати.

2) Работните такси и цените на услугите што ги наплатуваат апотеките односно заводите за испитување и контрола на лековите, се наголемуваат 6 (шест) пати.

3) Ова решение ќе се применува од 1 октомври 1951 година.

Бр. 21234

27 септември 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ  
Претседател на Советот за народно  
здравје и социјална политика,  
др Павле Грегориќ, с. р.

Согласен,  
Министер на финансите на ФНРЈ,  
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

427.

Поради правилното применување на членот 67 став 2 од Законот за служба во Југословенската армија, Министерот на народната одбрана издаде под бр. 7987 од 25 септември 1948 година објаснение кое гласи:

### О Б Ј А С Н Е Н И Е НА ЧЛЕНОТ 67 СТ. 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБА ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АРМИЈА

1) Времето поминато во ропство (заробљеништво или интернација) им се признава на подофицерите, офицерите и генералите од старата Југословенска војска преземени во ЈА, како во поглед на здобивањето на повисок чин така и во поглед на додатокот на годишните на служба во ЈА, и тоа:

а) на сите оние кои од 6 април до 31 декември 1941 година заклучно се заробени или на друг начин фанати и одведени во ропство, под услов да не стапиле во никаква служба на окупаторскиот или квислиншкиот апарат;

б) на сите оние што останале во земјата и активно работеле за Народноослободителното движење, па поради тоа работење се фанати и одведени во ропство, без оглед дали пред фаќањето стапиле во некаква служба, и дали се фанати пред или после 31 декември 1941 година.

2) Времето поминато во ропство се смета од моментот на заробувањето, односно фаќањето и трае:

а) до моментот на ослободувањето на заробеникот било од страна на нашите или на некоја од сојузничките армии или на друг начин (бекство од заробљеништво и слично);

б) до моментот на репатрирањето на тешки болесници или ранети во земјата или некоја неутрална држава во текот на војската, и

в) до моментот на репатрирањето по завршетокот на непријателствата.

Но како лочетоќ за сметање на ропството во смисла на чл. 67 од Законот за служба во Југословенската армија на оние што се заробени пред 1 август 1941 година ќе се земе 1 август 1941 година.

3) Времето поминато во ропство се признава во смисла на точ. 1 од ова објаснение и на сите оние што од ропството во текот на војната на друг начин (осем случаите на тешки болесници или ранети) се репатрирани, ако се во срок од три месеца по репатрирањата преминале кон Народноослободителното движење или стапиле во Партизанските одреди на

Југославија, Народноослободителната војска односно во Југословенската армија.

4) Осем случаите предвидени во точ. 1 и 3 на ова објаснение, времето поминато во ропство може исклучително да се признае, но само со решение од Министерот на народната одбрана.

Бр. 1133. — Од Министерството на народната одбрана — Правно одделение, 1 октомври 1951 година, Белград.

## УКАЗИ

Врз основа на членот 74 точ. 6 од Уставот на ФНРЈ и чл. 6 точ. 3 и 7 од Законот за Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, а по предлог на Претседателот на Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија издава

### У К А З

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГУВЕРНЕР НА НАРОДНАТА БАНКА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

За гувернер на Народната банка на Федеративна Народна Република Југославија се назначува Сергеј Крајгер, народен пратеник на Народната скупштина на ФНРЈ.

У. бр. 1745

6 октомври 1951 година

Белград

Президиум на Народната скупштина  
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,  
Миле Перуничкиќ, с. р. др Иван Рибар, с. р.

### СО Д Р Ж А Ѓ :

Страна

419. Одлука за прогласување на Законот за овластување на народните републики за отстапувања од сојузните општи закони — 513
420. Одлука на Народната скупштина на ФНРЈ за потврда указите и одлуките на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, донесени во времето помеѓу III и IV редовно заседание на Народната скупштина на ФНРЈ (второто свикнување) согласно со чл. 74 точ. 6, 12, 13 и 15 од Уставот на ФНРЈ — — — — — 513
421. Указ за укинување советите на Владата на ФНРЈ: за енергетика и екстрактивна индустрија, за машиноградба, за преработувачка индустрија и за градежни работи и за оснивање Совет за индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ — — — — — 514
422. Указ за укинување Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ — — — — — 514
423. Указ за разрешување и назначување министри на Владата на ФНРЈ — — — — — 514
424. Указ за назначување членови на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ — — — — — 515
425. Решение за именување членовите на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ — — — — — 515
426. Решение за воведување нови цени за лекови — — — — — 515
427. Објаснение на членот 67 ст. 2 од Законот за служба во Југословенската армија — — — — — 516

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ новинарско издавачко претпријатие — Белград, Улица Кралевиќа Марка бр. 9. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Кралевиќа Марка бр. 9. — Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград